

ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЕКТИ ОД НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ВО КУЛТУРАТА ОД ОБЛАСТА НА ИНВЕСТИЦИОНО И ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ И ОПРЕМАТА ВО ДРЖАВНА СОПСТВЕНОСТ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ЗА 2023 ГОДИНА - НАЦИОНАЛНИ УСТАНОВИ

рб	НОСИТЕЛ НА ПРОЕКТОТ/ НАСЛОВ НА ПРОЕКТОТ	денари
1	НУ Национална опера и балет - Скопје	
	Набавка на ПП апарати	350,000
	Набавка на компјутерска опрема лаптоп	150,000
	Испитување и одржување на лифтови	150,000
2	НУ Филхармонија на Р. С. Македонија - Скопје	
	Редовно месечно одржување и набавка на потрошување материјал за четири лифтови поставени во објектот (електричен-патнички лифт (Л1 и Л4)), еден товарен-хидрауличен Л, и еден електричен-товарен лифт Л3	495,600
	Годишен технички преглед на четири лифтови поставени во објектот (електричен-патнички лифт (Л1 и Л4)), еден товарен - хидрауличен Л, и еден електричен-товарен лифт	18,880
	Испитување на системот за против пожарна заштита	450,000
	Годишен сервис за дизел електричниот агрегат	50,000
3	НУ Македонски народен театар - Скопје	
	Набавка на десктоп и лаптоп компјутери	310,000
	Одржување, сервисирање и резервни делови за клима ормари	50,000
	Редовно одржување на системот за автоматско управување и мониторинг на климатизацијата (БМС)	700,000
	Одржување, сервисирање, атест и резервни делови на лифтови	316,000
	Одржување, сервисирање и резервни делови за топлински пумпи	300,000
	Редовно одржување, сервисирање и резервни делови за против пожарен систем	300,000
	Редовен технички преглед на платформи, лифтови и дигалки со издавање сертификат	90,000
	Редовно одржување на сценскиот под	470,000
	Редовно одржување и сервис на аудио, видео и видео надзор	180,000
	Поправка и тековно одржување на сценски технологии - горен и долен погон	500,000
4	НУ Албански театар за деца и млади - Скопје	
	Опременување на НУ Албански театар за деца и млади - Скопје	59,998
5	НУ Национална галерија на Р. С. Македонија - Скопје	
	Набавка на опрема: апарати за чистење подни површини	200,000
	Набавка на потрошен материјал и опрема	300,000
	Набавка на опрема: Алуминско скеле	269,470
6	НУ Музеј на современата уметност - Скопје	
	Набавка на аудио, видео и компјутерска опрема за релативно нормално функционирање на музејските одделенија	400,000
7	НУ Природонаучен музеј на Р. С. Македонија - Скопје	
	Набавка на преносливи компјутери и персонални компјутери, како и компјутерска опрема	300,000
8	НУ Археолошки музеј на Р. С. Македонија - Скопје	
	Замена на постоечката управувачка опрема за осветлување од халоген во ЛЕД	206,422
	Замена на неисправни делови и сервис на системот за дистрибуција на топлинска енергија	298,175
9	НУ Национален конзерваторски центар - Скопје	
	Набавка на клима уреди	150,000
	Поправка на опрема за конзервација за ателјето за икони	111,000
10	НУ Конзерваторски центар - Скопје	
	ПП-апарати	200,000
11	НУ за управување со Археолошкиот Локалитет Стоби - Градско	
	Набавка на компјутерска и канцелариска опрема	200,000
12	НУ Центар за култура „Иљо Антески-Смок“ - Тетово	
	Снабдување со платно за кино-прикажување	220,000
13	НУ Библиотека „Кочо Рацин“ - Тетово	
	Набавка на информатичка опрема	50,116
14	НУ Музеј на тетовскиот крај - Тетово	
	Санација на нова управна зграда на НУ Музејот - Тетово, Втора фаза	2,000,000
15	НУ Центар за култура - Битола	
	Изолација на клима комора	205,320
	Клима уреди за ладење и греење на Мала сала	200,000
16	НУ Музеј на Албанска Азбука - Битола	
	Набавка на компјутерска опрема	200,000
17	НУ Центар за култура „АСНОМ“ - Гостивар	
	Набавка на лифт за инвалидска количка во влезот за публиката	300,000
18	НУ Гостиварски театар - Гостивар	
	Компјутери и компјутерска опрема	200,000

19	НУ Центар за култура „Марко Цепенков“ - Прилеп	
	Набавка на 4 лаптоп компјутери	104,958
	Санација и реконструкција на санитарни јазли	348,820
20	НУ Центар за култура „Григор Прличев“ - Охрид	
	Тапазирање на столчиња во кино салата	400,000
21	НУ Библиотека „Григор Прличев“ - Охрид	
	Тековно одржување - Осветлување	30,000
	Санација и адаптација на одводна канализацио на мрежа во деловинг простор на Библиотеката	90,000
	Набавка на опрема	60,000
22	НУ Спомен куќа на Тодор Проески - Крушево	
	Набавка на дигитална опрема во спомен куќата на Тодор Проески	70,000
23	НУ Историски музеј - Крушево	
	Уредување на едукативен простор во дворот од музејот на Илинденско востание и Крушевска Република	245,000
	Поправка и тековно одржување на споменичниот комплекс Никола Карев споменичната целина на споменикот Илинден	629,500
	Поправка и тековно одржување на надворешна фасада, кровната конструкција и столарија во музејот на Илинденско востание и Крушевска Република занатски интервенции	292,000
24	НУ Центар за култура „Антон Панов“ - Струмица	
	Сервисирање на противпожар на апарати и контрола на исправност на хидратанската мрежа	64,900
25	НУ Центар за култура „Ацо Ѓорчев“ - Неготино	
	Тековно одржување на ПП опремата	16,001
26	НУ Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга	
	Изработка на проектна документација - Систем за автоматско јавување и детекција на пожар за противпожар на заштита на Националната установа - Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга	60,000
	Изработка на проектна документација - Систем за автоматско гасење на пожар со вода - Спринклер систем за противпожар на заштита на Националната установа - Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга	120,000
27	НУ Музеј Д-р Никола Незлобински - Струга	
	Набавка на видео надзор за алармен систем за објектот на Музеј Никола Незлобински	158,929
	Набавка на против пожар опрема ПП - систем за објектот	139,377